



МАКРОЕКОНОМСКИ МОНИТОР

Октомври 2012

1(2)

Во изминатите четири до пет месеци, глобалното закрепнување покажа знаци на понатамошна слабост. Финансискиот стрес во периферијата на еврозоната се зголеми, близу на нивото од крајот на 2011 година. Растот во главните брзорастечки економии е помал од предвидувањата. Овие случувања ќе резултираат само со мали забавувања на глобалните перспективи, со глобален раст од 3,5% во 2012 година и 3,9% во 2013 година. Ризиците останаа високи, како одраз на ризиците од задоцнетата или недоволната акција на политиките. Во брзорастечките економии, креаторите на политиките треба да бидат подготвени да се справат со опаѓачката трговија и високата нестабилност на капиталните текови. Генерално, ризиците за растот во Македонија и понатаму се високи. Претстојните квартали главно ќе бидат забавени од умереноста на надворешната побарувачка, потенцијалното решавање на должничката криза и 'почекај и да види" ставот на инвеститорите. Ова може да ги задржи домашните потрошувачи и довербата на инвеститорите. И домашните и надворешните ризици остануваат на сцената. Реакциите на политиките во моментов се соодветни, и од монетарната и фискалната страна, иако со многу ограничена моќ.

РАСТ И ИНФЛАЦИЈА




Годишен раст, %	4Q2011	1Q2012	2Q2012
БДП ЕУ 27	0.6	(0.1)	(0.5)
БДП Македонија	1.0	(0.9)	(0.7)
Годишен раст, %	Апр	Мај	Јун
Вкупна инфлација	2.2	2.0	2.1
Инфлација на храна	-	(0.2)	0.6

ПАЗАР НА ТРУД




%	4Q2011	1Q2012	2Q2012
Стапка на активност	38.5	38.6	38.8
Невработеност на млади	50.5	52.5	54.6
Просечна нето плата (ден.)	21,044	20,893	20,752
Раст на продуктивност	7.20	0.32	(3.14)

ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ



Годишен раст	4Q2011	1Q2012	2Q2012
М2	7.5%	7.7%	5.4%
Депозити	9.2%	9.5%	7.6%
Кредити	8.5%	8.0%	7.5%
МБИ-10	-13.3%	-21.3%	-28.4%
Девизни кред. / вкупни кред.	27.7%	27.4%	26.4%

НАДВОРЕШНА СМЕТКА



% од БДП	4Q2011	1Q2012	2Q2012
Трговско салдо	-22.5%	-22.0%	-23.3%
Приватни трансфери	23.2%	19.7%	21.8%
Тековна сметка	0.6%	-7.2%	-4.3%
Странски инвестиции	5.2%	4.3%	0.3%
Девизни резерви	20.7%	8.8%	10.2%

ИНДУСТРИСКИ БЛИЦ

	Индустриско производство			Работници во индустријата		
	1-4Q/11	1Q/12	1-2Q/12	1-4Q/11	1Q/12	1-2Q/12
Енергија	(10.6)	(24.2)	(21.5)	2.1	1.0	0.5
Интермедијарни производи, освен енергија	2.1	2.0	1.6	2.0	(2.7)	(1.3)
Капитални производи	41.1	(14.0)	(13.8)	3.5	(6.7)	(7.5)
Трајни производи за широка потрошувачка	57.2	(42.8)	(46.9)	(2.0)	(4.3)	(4.8)
Нетрајни производи за широка потрошувачка	3.5	(1.6)	(0.7)	0.8	(0.4)	(1.7)
Производство на прехранбени производи	0.8	5.2	2.7	0.5	2.1	2.1
Производство на метали	7.0	(3.9)	(6.3)	12.4	(5.1)	(1.3)
Производство на облека	19.2	(19.6)	(16.5)	0.9	(0.8)	(1.8)
Производство на неметални минерални производи	10.0	(22.6)	(21.8)	(6.7)	(6.0)	(5.3)
Производство на тутунски производи	16.8	16.8	9.2	(0.7)	0.6	(8.4)
Производство на пијалаци	(13.3)	4.6	3.3	0.5	(0.9)	(0.7)
Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	(20.3)	(49.1)	(59.7)	(9.0)	(4.1)	(4.0)
Производство на електрична опрема	117.1	(47.5)	(50.9)	(4.9)	(5.6)	(4.7)
Производство на фабрикувани метални производи	(12.8)	50.1	58.5	3.9	(4.3)	(3.9)
Вкупно	3.3	(8.4)	(6.9)	1.5	(1.4)	(1.7)

Finance Think е непрофитна организација за економско истражување, застапување и донесување економски политики. Како неформална група постои од 2011 година, а како формална организација основана е во 2012 година.

Нашата Визија

Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

Нашата Мисија

Да ја намалиме сиромаштијата, да ги зајакнеме макро-финансиските политики и да ја унапредиме финансиската стабилност преку економски истражувања, советување и препораки за економските политики и поттикнување критичка дебата за економските процеси.

Програмски области

- Развојна економија: сиромаштија, социјална, доходна, родова, возрасна и етничка нееднаквост, невработеност, пристап до образование и здравствени услуги, регулаторно окружување, структурни реформи, и друго;
- Макро-финансии: економски раст, инвестиции, монетарна, фискална, надворешно-трговска и девизна политика и друго;
- Финансиски систем: развиеност на банкарскиот, осигурителниот, пензискиот и другите финансиски под-системи, оценка на ризиците и отпорноста на шокови на финансискиот систем, регионална и глобална финансиска интеграција и друго;

ОДГОВОРНОСТ

Copyright © 2012 од страна на Finance Think, Сите права се задржани.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира, складира или внесе во систем за пребарување или да се пренесува во која било форма или со какви било средства (електронски, механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин), без претходна писмена дозвола од сопственикот на авторските права. Finance Think направи максимални напори да ја осигура точноста на информациите презентирани во овој документ. Меѓутоа, ниту Finance Think ниту кој било од неговите носители на одлуки или аналитичари или вработени може да биде одговорен за какви било финансиски последици кои произлегуваат од употребата на информациите претставени од овде.

Finance Think

Непрофитна организација за економско истражување, застапување и донесување економски политики

Ул. Железничка 50/3, 1000 Скопје

+389 2 6147 630, www.financethink.mk, info@financethink.mk